



ПРОСПЕКТ

Назив на друштвото:

АД СТРУМИЧКО ПОЛЕ С. ВАСИЛЕВО

Адреса: ул. Населено место без уличен систем с. Василево,
Василево со седиште во с. Василево,

Акционерско друштво Струмичко Поле, с. Василево според судската регистрација е регистрирано според Законот за трговски друштва во Основниот суд во Струмица и е запишано според Решение Трег.број 109/2002 од 18.02.2002 година.

Котација на акциите на
АД СТРУМИЧКО ПОЛЕ
С.ВАСИЛЕВО

на

Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје

До Македонската Берза на АД Скопје е доставено барање за котација на акциите АД Струмичко Поле, с. Василево, Струмица на Официјалниот Пазар на берзата. Номиналната вредност на акциите на АД Струмичко Поле, с. Василево изнесува 5 ЕВРА. Барањето за котација се однесува на 239.253 обични акции со право на глас.

Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје, со акциите на АД Струмичко Поле с. Василево, Струмица се тргувало на Редовниот Пазар на Македонската Берза.

Покровител на котацијата
Брокерска куќа
ИЛИРИКА
ИНВЕСТМЕНТС
АД СКОПЈЕ

ул. Даме Груев 16, БЦ
Палома бјанка, мезанин,
локал 1

Скопје

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ДРУШТВОТО

Извршниот член на Одборот на директори на издавачот (извршен директор), Глигор Митев ја прифаќа одговорноста за содржината на овој Проспект:

“ Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој Проспект “.

Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котирација на хартии од вредност на Македонската Берза АД Скопје и Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 13/2013 година).

Ревизор на годишните сметки АД Струмичко Поле с. Василево за 2011 и 2012 година е ревизорската куќа Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.П доо Скопје.

Покровител на котирајатата на АД Струмичко Поле с. Василево е брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје.

Банки на издавачот:

НЛБ Тутунска Банка, сметка 210056138090183

Проспектот не претставува ниту понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите АД Струмичко Поле с. Василево. Проспектот не смее да се смета за препорака за купување на акции АД Струмичко Поле с. Василево, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба и работењето на АД Струмичко Поле с. Василево.

Потпис и печат

1. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

1) Назив и седиште на издавачот:

АД Струмичко Поле, ул. Населено место без уличен систем, с. Василево, Василево

2) Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена:

- во прилог на проспекто

3) Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род:

- основна главнина 1.196.265 ЕВРА;
- Број на издадени обични акции 239.253;
- Номинална вредност на една акција 5 ЕВРА

4) Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции.

- Статутот на друштвото (пречистен текст) од 30.05.2005 година;
- од член 16 до член 26, и од член 35 до член 38

5) Промените во структурата на капиталот во последните три години, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот на родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал:

- 239.253 обични акции _____ 100%

6) Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за правилата и процедурите на конверзија:

- не се издадени конвертибилни хартии од вредност

7) Имињата на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас:

- а) 95,87% - Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци Грозд Струмица

8) Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите на издавачот:

АД Струмичко Поле с. Василево не поседува мнозинско учество во други друштва.

9) Ревидирани финансиски извештати на издавачот и/или консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни друштва за претходните две години: 2011 ; 2012

- во прилог на проспектот;

10) Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или пониди за преземања други друштва:

- нема

2. Деловни активности на издавачот

2.1 Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги:

АД Струмичко поле с. Василево произведува и продава земјоделски култури како што се гито, асталско грозје, вино, ракија и други земјоделско-сточарски производи.

Производство на вино

Во АД Струмичко поле се произведуваат следните видови вина:

- Таис (Сорта: Хамбург Мускат);
- Абер (Сорта: Вранец);
- Грозд Ризлинг (Сорта: Ризлинг);
- Смедеревка (Сорта: Смедеревка);
- Вранец (Сорта: Вранец);
- Хамбург Мускат (Сорта: Хамбурх Мускат);
- Кабернет Савињон (Сорта: Кабернет Савињон);
- Грозд Шардоне (Сорта: Шардоне);
- Грозд Мерлот (Сорта: Мерлот).

Лозови насади за десертни сорти грозје, со кои го снабдуваат домашниот и странскиот пазар:

- Кардинал;
- Афусали;
- Хамбург Мускат;
- Викторија;
- Мишел Палери.

2.2. Информација за значајни нови производи:

- нема

2.3. Приказ на приходите од продажба во изминатите три години:

Приходи од продажба	2010 (во илјади денари)	2011 (во илјади денари)	2012 (во илјади денари)
	78.644	113.301	169.811

Приходите на друштвото се од продажба на земјоделско-сточарски производи.

Структура на приходите од продажба во 2012 година во износ од 169.811.000 МКД:

- приходи од продажба на домашен пазар52.391.000 МКД;
- приходи од продажба на странски пазар87.300.000 МКД;
- останати оперативни приходи 30.120.000 МКД.

Споредувајќи ги финансиските резултати во 2012 и 2011 година од билансот на успех, се гледа дека приходите од продажба се зголемени за 56.510 индексни поени во споредба со 2011 година. Ова зголемување се должи на зголемениот извоз на наливното вино.

2.4 Краток приказ на степенот на зависност (доколку постои) од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот:

- не постојат

2.5 Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки, во изминатите три години, доколку се значителни:

- не постојат

2.6 Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот:

- нема

2.7 Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години:

Стручна подготовка	2012	2011	2010
ВСС	12	9	11
ВС	3	4	3
ССС	22	22	23
КВ	1	2	1
ПК	34	27	23
НК	11	10	10
Вкупно:	83	74	71

2.8 Опис и вредност на значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, во последните три години:

	2012	2011	2010
Инвестиции во основни средства	16 586 347 МКД Инвестиции во нови средства (движен и недвижен имот) реновирање на постоечките објекти поради исполнување на критериумите на стандардите ИСО 22000 и ИСО 14001, како и за подобрување на условите за чување на виното, наводнување на лозовите насади со систем кап по кап, како и набавка на опрема и механизација за подобра обработка на земјата	8.247.067 МКД инвестиции во нови средства (движен и недвижен имот) и одржување на постоечките објекти, поради исполнување на критериумите на меѓународните стандарди ИСО 22000 и ИСО 14001 како и за подобрување на квалитетот и на условите за чување на виното. За зголемување на физичкиот обем на продажбата на налевно вино, кое 90% е наменето за извоз, финализирана е и изградбата на погонот за полнење на вино во стаклена амбалажа. Со цел подобрување на квалитетот на финалниот производ набавен е и нов разладен систем кој функционира во склоп на системот за контролирана ферментација во вредност од 65.000 ЕВРА.	24.673.376,5 МКД инвестиции во основни средства и опрема поради исполнување на критериумите на меѓународните стандарди ИСО 22000 и ИСО 14001 како и за подобрување на квалитетот и на условите за чување на виното. За зголемување на физичкиот обем на продажбата на налевно вино, кое 90% е наменето за извоз, се заврши со изградба на погонот за полнење на вино во стаклена амбалажа, и во исто време се набави и лента за полнење на вино во стаклени шишиња, која се пушти во употреба во месец Ноември 2010 година.
Вложување во хартии од вредност на други трговски друштва	нема	нема	нема

2.9 Место и позиција на издавачот во гранката (описно):

- А.Д. Струмичко Поле с.Василево учествува со своја палета производи со кои е дел од производството на вина во Р.Македонија со можност во иднина за проширување на истата.

3. Финансиски податоци

3.1 Информација за следните финансиски податоци за последните три години:

	Во 000 денари		
	2012	2011	2010
а) вкупни средства	372.588	330.120	325.946
б) вкупни обврски	81.393	105.856	110.690
в) добивка пред оданочување/загуба	67.339	10.181	17.426
г) нето добивка по акција	281,45	42,55	72,83
д) коефициент цена/добивка	/	/	/
ѓ) коефициент цена/книговодствена вредност на акција	/	/	/
е) износ на исплатена дивиденда по акција	-	-	-
ж) дивиденден принос	-	-	-

3.2 Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата:

АД Струмичко Поле с. Василево нема мнозинско учество во други друштва.

3.3 Доколку издавачот има мнозинско учество во други трговски друштва, доставува консолидирани годишни финансиски извештаи:

АД Струмичко Поле с. Василево нема мнозинско учество во други друштва.

3.4 Во консолидираните финансиски извештаи можат да бидат вклучени и друштва во кои издавачот има учество или значајно учество, ако органите на управување на друштвото сметаат дека вклучувањето ќе доведе до поцелосен приказ на имотната состојба и добивката на друштвото со мнозински удел.

3.5 Кога издавачот го вклучува само консолидираниот финансиски извештај во проспектот, мора да го наведе износот на консолидираната добивка или загуба по акција, по оданочување, за последните три години.

4. Податоци за акциите за кои се бара котирација

4.1 Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност:

- Број на издадени акции 239.253;
- Номинална вредност на една акција 5 ЕВРА

4.2 Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, особено:

- право на глас во Собранието на друштвото:
Секоја обична акција дава право на еден глас во Собранието на друштвото (член 23).

- право на исплата на дел од добивката (дивиденда):
Акционерите имаат право на учество во добивката што им припаѓа под услови и начин утврдени со овој Статут.
Акционерите имаат право на учество во добивката, освен ако, според одлуката за употреба на добивката донесена од Собранието, врз основа на закон или овој Статут, добивката е изоставена од распределбата меѓу акционерите.
Учеството на акционерите во добивката е определено според родот и класата на акциите.
Дивидендата за секој род или класа на акции се плаќа сразмерно на сопствениците од тој род или класа на акции. (член 36)

Секој акционер може да ја добие дивидендата или авансите од дивидендата во акции во пари или во акции. (член 37, став 5)

- право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајна маса на друштвото:
Обичните акции на нивните сопственици им даваат:
 1. права на глас во Собранието;
 2. право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
 3. право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото. (Член 22)

4.3 Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции, водење на акционерската книга.

Одредби од статутот (пречистен текст):

- Свикување и одржување на собрание од член 41 до член 44;
- Содржина на јавниот повик за собрание (Соопштение за акционери) член 44;
- Право на постапување на прашањата (право на глас) член 23;
- Дивиденда од член 36 до член 39;
- Ликвидација на друштвото член 105;
- Откуп на сопствени акции 7
- Водење на акционерска книга член 25

4.4 Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години

АД Струмичко Поле с. Василево во последните три години (2010-2012 година) има тргувано на неофицијалниот Пазар на Македонската берза, но не се склучени трансакции.

5. Податоци за органите на управување на издавачот

- Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот, членовите на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот, како и податок за основните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач:

	Име и презиме	Деловна адреса	Функција што ја врши/датум на назначување на функцијата	Функција на членовите надвор од работењето на издавачот
1	Глигор Митев	с. Василево, Василево	Извршен член на Одбор на директори	Извршен директор
2	Тања Митева	с. Василево, Василево	член на Одбор на директори	-
3	Соња Вргалакова	с. Василево, Василево	независен член на Одбор на директори	-

- Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од алинеја 1:
Нема
- Детални податоци за членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот:

Име и презиме	Детални податоци
Глигор Митев	Роден 22.01.1968 година во с. Дрвош. ВС – инженер агроном. Извршен член на Одборот на директори на АД Струмичко Поле од 30.05.2005. Повторно избран на 31.05.2011
Тања Митева	Родена 26.10.1978 година во Струмица. ВСС – дипл. инженер технолог. Член на Одборот на директори на АД Струмичко Поле од 30.05.2005. Повторно избрана на 31.05.2011
Соња Вргалакова	Родена 10.01.1958 година во Струмица. ВС – градежен инженер. Независен член на Одборот на директори на АД Струмичко Поле од 30.05.2005. Повторно избрана на 31.05.2011

- Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица:

Име и презиме	Менаџерско искуство
Глигор Митев	Извршен директор на АД Струмичко Поле с. Василево повеќе од 7 години.
Тања Митева	повеќе од 7 години
Соња Вргалакова	повеќе од 7 години

- Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните 5 (пет) години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер:

нема

- Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години:

Не

- Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните 5 (пет) години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната:

Не

- Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество:

	Име и презиме	Деловна адреса	Функција што ја врши/датум на назначување на функцијата	Учество во основната главнина
1	Глигор Митев	с. Василево, Василево	Извршен член на Одборот на директори на АД Струмичко Поле, с. Василево од 31.05.2011	нема
2	Тања Митева	с. Василево, Василево	Член на Одборот на директори на АД Струмичко Поле, с. Василево од 31.05.2011	нема
3	Соња Вргалакова	с. Василево, Василево	Независен член на Одборот на директори на АД Струмичко Поле, с. Василево од 31.05.2011	нема

Доколку не постои некој од податоците наведени погоре кои издавачот треба да ги објави, да се даде изјава дека не постои таков податок.

Во проспектоот се наведуваат податоци за судир на интереси помеѓу членовите на одборот на директори односно на управниот и надзорниот одбор на издавачот и тоа:

- Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси, да се даде изјава.

Изјавуваме дека не постои судир на интереси помеѓу членовите на Одборот на директори.

- Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот

Не постои.

- Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле

Не постои.

6. Развојни перспективи

6.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години:

- Застапување на веќе застапени брендови и можност за отварање на нови пазари;
- Осовременување на производниот процес;
- Зголемување на трошоци за развој, испитување на пазарот, како и освојување на нови пазари.

6.2. Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 години:

- 2013 ___ 40 000 000 МКД (или %) ;
- 2014 ___ 45 000 000 МКД (или %) ;
- 2015 ___ 50 000 000 МКД (или %)

7. Финансиски извештаи

7.1 Финансиските извештаи ги опфаќаат целосните консолидирани годишни ревизорски извештаи за последните две, односно три години, изготвени согласно меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија, составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран биланс на состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за паричните текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и Ревидираните белешки кон финансиските извештаи.

- Во прилог

Издавач на акциите

АД Струмичко Поле с. Василево

ул. Населено место без уличен систем, Василево,

Василево, Република Македонија

Покровител на котацијата

Брокерска кука Илирика Инвестментс АД Скопје

ул. Даме Груев 16, БЦ Палома Бјанка, мезанин, лок.1

Скопје

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
(БИЛАНС НА УСПЕХОТ)

(во 000 ден)

	Белешки	31.12.2012	31.12.2011
Приходи	4	139,691	101,559
Останати приходи	5	30,120	11,741
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието			
Вкупни приходи		169,811	113,300
Залиха на готови производи и производство во тек на почетокот на годината		102,283	108,646
Залиха на готови производи и производство во тек на крајот на годината		(111,975)	(102,283)
Употребени сировини и потрошни материјали	6	38,268	33,811
Трошоци за вработените	7	17,032	14,196
Амортизација		13,128	12,853
Останати расходи	8	42,490	34,480
Финансиски трошоци	9	691	722
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		555	694
Вкупни расходи		102,472	103,119
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧИВАЊЕ		67,339	10,181
Данок на добивка	19	409	172
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		66,930	10,009
ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРЕПИШЕ НА:			
Сопствениците на матичното друштво		64,168	9,596
Неконтролирани (малцински) учества		2,762	413

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Петар Ташев

Директор
Глигор Митев

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

ПОЗИЦИЈА	31.12.2011	31.12.2010
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	66,930	10,009
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		
Останата сеопфатна добивка	0	0
Останата сеопфатна загуба		
Добивки/загуби од странско работење		
Добивки/загуби од повторно мерење на финансиски средства		
Ефективен дел од добивки/ загуби од хеџинг инструменти		
+/- Промени во ревалоризационите резерви на нетековните средства		
Актуарски добивки/загуби за дефинирани планови за користи на вработените		
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка		
Нето останата сеопфатна добивка	0	0
Нето останата сеопфатна загуба		
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	0	0
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА:		
Сопствениците на матичното друштво	64,168	9,596
Неконтролирани (малцински) учества	2,762	413
 Odgovoren smetkovoditel Petar Tachev	 Direktor Gligor Mitev	

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
(БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
на 31.12.2012 и 2011

во 000 ден

А.Средства	Белешки	12/31/2012	12/31/2011
Нетековни средства			
Нематеријални средства и гудвил	10		
Материјални средства по нето сег.вред.	10	162,294	154,163
Финансиски вложувања			
<u>Вкупно нетековни средства</u>		<u>162,294</u>	<u>154,163</u>
Тековни средства			
Залихи	11	120,100	108,917
Побарувања од поврзани друштва		5,021	43,626
Побарување од купувачите	12	22,127	19,353
Др. Краткор. побарувања-Дадени аванси на добав.	13	42,065	985
Побарувања од државата и др. институции		382	
Останати краткорочни побарувања и финансиски средства		81	81
Парични средства	14	20,518	2,995
АВР			
<u>Вкупно тековни средства</u>		<u>210,294</u>	<u>175,957</u>
<u>Вкупно средства</u>		<u>372,588</u>	<u>330,120</u>
Б.Главнина			
Основна главнина (Запишан капитал)	15	74,168	74,168
Резерви		63,008	63,007
Акумулирана добивка		87,088	78,423
Нераспределена добивка од финан.година		66,931	8,666
<u>Вкупно капитал и резерви</u>		<u>291,195</u>	<u>224,264</u>
В.Обврски			
Долгорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)	16		
Краткорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)		14,674	44,740
Обврски спрема поврзани друштва	17	1,438	618
Обврски спрема добавувачите	17	54,817	56,403
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата		398	707
Обврски спрема вработените	18	2,117	1,197
Обврски за даноци и прид. и други краткор. обврски	19	921	2,123
ПВР		7,028	68
<u>Вкупно обврски</u>		<u>81,393</u>	<u>105,856</u>
<u>Вкупно главнина и обврски</u>		<u>372,588</u>	<u>330,120</u>

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител

Petar Tachev

Директор

Gligor Mitev

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

IZVEŠTAJ ZA GOTOVINSKI OTTEK	(во 000 ден.)	
	12/31/2012	12/31/2011
Neto dobivka za finansiskata godina	66,931	10,009
Pobaruva od kupuvate	35,831	(9,252)
Kratkoročni finansijski vlo`uvawa	-	
Ostanati pobaruva	(41,462)	(985)
Aktivni vremenski razgraniuvawa	-	
Pasivni vremenski razgraniuvawa	6,960	
Zalihu	(11,183)	4,609
Obvrski prema dobavuvate	(766)	2,967
Obvrski po kratkoročni krediti i dr. finansijski obvrski	(30,066)	(9,160)
Ostanati tekovni obvrski	(309)	133
Obvrski prema vrabotenite	920	167
Drugi obvrski, danoci i pridonesi i dr.	(1,202)	59
Neto gotovinski priliv od delovni aktivnosti	25,654	(1,453)
GOTOVINSKI TEKOV I OD INVESTICIONI AKTIVNOST I		
Nematerijalni sredstva	-	
Dolgoročni finansijski vlo`uvawa	-	
Nabavki ili ottuuvawe na osnovni sredstva	(8,131)	4,077
	(8,131)	4,077
GOTOVINSKI TEKOV I OD FINANSIJSKI AKTIVNOST I		
Obvrski po dolgoročni krediti	-	
Akcionerski kapital	-	(19,125)
Rezervi	1	
Akomulirana dobivka	(1)	19,124
	-	(1)
Neto zgolemuva (namaluvawe) na pari i pari~ni ekvivalenti	17,523	2,623
Pari i pari~ni ekvivalenti na po~etokot na godinata	2,995	372
Pari i pari~ni ekvivalenti na krajot na godinata	20,518	2,995

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

**IZVEŠTAJ
ZA PROMENITE VO GLAVNINATA (KAPITALOT)**

(vo 000 den)

	Akcione rski kapital	Reinv.dobivka	Rezervi	Akumul dobivka (zaguba)	Vkupno
Sostojba na 01.01.2011 g	74,169	19,124	61,665	59,298	214,256
Raspored na dobivkata od 2010 g.			1,343	(1,343)	-
Dobivka (zaguba) po Bilans na uspeh za 2011 g				10,009	10,009
Sostoba na 31.12.2011 g.	74,169	19,124	63,008	67,964	224,265
Sostojba na 01.01.2012 g	74,169	19,124	63,008	67,964	224,265
Raspored na dobivkata od 2011 g.					0
Dobivka (zaguba) po Bilans na uspeh za 2012 g				66,931	66,931
Sostoba na 31.12.2012 g.	74,169	19,124	63,008	134,895	291,196

Сметководствени политики и објаснувачки белешки

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУГОВАТО

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД - Василево (во понатамошниот текст Друговото) произведува и prodava земјоделски култури како што се пшеница, асталско грозје, вино, rakija и други земјоделско стопански производи.

Osnovnata glavnina na Друговото се состои од акционери капитал од 74.168.430 ден. поделен на 239.253 акции. Dominanten сопственик со 95,87 % од акциите кои носат право на управување е ГРОЗД АД Стумича.

Sediштето на Друговото е locirano во okolinata на s. Vasilevo во istoimenata Opština.

Na 31 dekemvri 2012 g, Друговото imalo 83 vraboteni (2011;74).

Finansiskite izveštai na Друговото bea odobreni za izdavawe od strana na rakovodstvoto na 28 februar 2013 godina.

2. SMETKOVODSTVENI POLITIKI

Osnovnite smetkovodstveni politiki кои се применети при подготвувањето на finansiskite izveštai се применуваат konzistentno во текот на celata prezentirana godina.

2.1. Osnovi za podgotovka na finansiskite izveštai

Finansiskite izveštai na СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД - Василево се изготвени во soglasnost со Zakonot za trgovski društva (Sl. Vesnik na RM 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 i 48/10) i Pravilnikot za vodewe smetkovodstvo (Sl. Vesnik na RM br. 159/09 i 164/10), odnosno spored Meѓunarodnite smetkovodstveni standardi - MSS, Meѓunarodnite standardi za finansisko izvestuvawe - MSFI, Tolkuvawata na postojniot komitet za tolkuwawe - PKT i tolkuwawata na Komitetot za tolkuwawe na meѓunarodnoto finansisko izvestuvawe - KTMFI utvrdeni od Odborot za meѓunarodni smetkovodstveni standardi.

Finansiskite izveštai се изготвени со примена на metadata на nabavna vrednost i principot na kontinuitet во raboteweto.

Ovie finansiski izveštai vkuwuvaat pobaruwawa, obvrski, operativni rezultati, promeni vo glavninata i parinite tekovi na Друговото.

Pri izgotvuvaweto na ovie finansiski izveštai, Друговото се pridruvuwa kon smetkovodstvenite politiki opizani podolu vo izveštaj.

Finansiskite izveštai na Друговото се izrazeni во iljadi denari.

Denarot pretstavuva oficijalna izvestuvawaka valuta na Друговото.

Site drugi transakcii vo valuta razliwna od oficijalnata се smetaat za transakcii vo stranska valuta.

2.2 Koristewe na procenki

Izgotvuvaweto na finansiskite izveštai во soglasnost со MSFI bara od Rakovodstvoto na Друговото da upotreba na procenki i pretpostavki кои vlijaat na prikažanite iznosi na sredstvata i obvrskite i obelodenuvaweto na neizvesni sredstva i obvrski na denot na finansiskite izveštai, kako i na prihodite i trošocite во izveštajniot period. Ovie procenki i pretpostavki се zasnovani na informaciite dostapni na datumot na

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

izgotvuvaweto na Izveštajot za finansiskata sostojba (Bilansot na sostojbata). Aktuelnite rezultati mo`at da se razlikuvaat od ovie procenki.

Ovie procenki se razgleduvaat periodi~no i promenite vo procenkite se prika`uvaat vo periodite vo koi istite stanuvaat poznati.

Najzna~ajната upotreba na rasuduvawa i procenki, koi se obelodeneti vo pregledot na zna~ajni smetkovodstveni politiki i soodvetnite objasnuva~ki bele`ki se odnesuvaat na obezvreduvawe na finansiskite i nefinansiskite sredstva, finansiskite obvrski i procenkata za rezervirawa za sudski sporovi.

2.3 Sporedlivi iznosi

Sporedlivate iznosi gi pretstavuvaat revidiranite finansiski izveštai za godinata koja zavr`uva na 31 dekemvri 2011 g.

2.4 Prihodi

Prihodite se iska`ani spored objektivnata vrednost na primenite sredstva ili pobaruwawa, namaleni za odobrenite diskonti i danokot na dodadena vrednost. Prihodot e iska`an vo momentot koga proizvodite se ispora~ani odnosno koga dogovorenata usluga e izvr`ena.

2.5 Rashodi

Rashodite se prika`uvaat vrz principot na presmetkovna osnova (fakturirana realizacija).

2.6 Operativen lizing

Lizingot kade Dru`tvoto ne gi prenesuva site rizici i prinosi koi se povrzani so sopstvenosta vrz sredstvoto vrz korisnikot na lizingot se klasificira kako operativen lizing.

Prihodite povrzani so operativniot lizing se priznavaat vo periodot za koj se odnesuvaat.

Operativniot lizing se odnesuva na iznajmuvawe na delovni prostorii, magacini i drugi tro`oci za zakupnina. Gorepomenatite tro`oci se iska`ani vo Izveštajot za seopfatna dobivka (Bilansot na uspeh) vo momentot koga takvite tro`oci nastanuvaat, vo soglasnost so va`e~kite dogovori za operativen lizing.

2.7 Odr`uvawe i popravki

Tro`ocite za odr`uvaweto i popravkite na nedvi`nostite, postrojkite i opremata se prika`uvaat kako tro`oci vo momentot na nivno nastanuvawe vo efektivni iznosi i se priznavaat vo Izveštajot za seopfatna dobivka (Bilans na uspeh) na Dru`tvoto.

2.8 Tro`oci na pozajmuvawe

Tro`ocite na pozajmuvawe se evidentiraat kako rashodi vo periodot vo koj nastanuvaat.

2.9 Konvertirawe vo stranska valuta i smetkovodstveni tretman na pozitivnite i negativnite kursni razliki i efektot od primenata na devizna klauzula

Stavkite vo Izveštajot za finansiska sostojba (Bilansot na sostojbata) i Izveštajot za seopfatna dobivka (Bilans na uspeh) iska`ani vo finansiskite izveštai se vrednuvaat so koristewe na valutata od primarnoto ekonomsko opkru`uvawe (funkcionalna valuta). Kako {to e obelodeneto vo Bele`ka 2.1, pridru`nite

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

finansiski izveštai se prikažani vo iljadi denari (MKD), koi pretstavuvaat funkcionalna i oficijalna izveštajna valuta na Društvo.

Komponentite na sredstvata i obvrskite iskažani vo stranska valuta se konvertirani vo denari spored oficijalniot devizen kurs na denot na sostavuvawe na Izveštajot za finansiska sostojba.

Transakciite vo stranski valuti se konvertirani vo denari spored oficijalniot devizen kurs na denot na sekoja transakcija.

Pozitivnite i negativnite kursni razliki koi proizleguvaat od konvertiraweto na sredstvata, obvrskite i transakciite se soodvetno iskažani kako prihod/rashod vo Izveštajot za seopfatna dobivka (Bilansot na uspeh).

2.10 Nedvižnosti, postrojki i oprema

Nedvižnostite, postrojkite i opremata na Društvo na 31 dekemvri 2012 g. se sostojat od nedvižnosti i oprema.

Nedvižnostite i opremata se prikažani po nabavni ceni namaleni za akumuliranata amortizacija.

Nabavnata vrednost se sostoi od fakturnata vrednost zgolemena za uvoznite carini, nepovratnite danoci, kako i site trošoci koi direkno pridonesuvaat za doveduvawe na sredstvata vo rabotna sostojba za namenata za koja se nabaveni. Site dobieni popusti i/ili rabati ja namaluvaat fakturnata vrednost na sredstvata. Nabavnata vrednost na postrojkite i opremata proizvedeni / izgradeni vo sopstvena rečija ja pretstavuva nabavnata vrednost na denot na koj e kompletiran procesot na izgradbata ili razvojt.

Nedvižnostite i opremata se kapitaliziraat kako materijalni sredstva dokoiku nivniot očekuvan korisen vek nadминува edna godina.

Kapitalnite podobruvawa, obnovuvawa i popravki koi go prodolžuvaat životniot vek na sredstvoto se kapitaliziraat. Popravkite i održuvawata se prikažuvaat kako trošok vo momentot na nivno nastanuvawe i vleguvawe vo operativni trošoci. Korisniot vek se procenuva najmalku na krajot na sekoja finansiska godina i dokoiku ima značajna promena vo očekuvanoto dvišewe na potrošuvakata na idnite ekonomski koristi od sredstvata, stapkata na amortizacija e smeneta kako rezultat na promenetoto dvišewe.

2.11 Nematerijalni sredstva

Nematerijalnite sredstva se sostojat od softverski paketi i drugi slični prava. Nematerijalnite sredstva se prikažuvaat spored nivnata nabavna vrednost namalena za akumuliranata amortizacija. Trošocite povrzani so održavaweto na softverot se priznavaat kako trošoci vo momentot na nivno nastanuvawe.

2.12 Amortizacija

Amortizacijata na nedvižnostite i opremata i nematerijalnite sredstva se presmetuva pravoproporcionalno, so cel nabavnata vrednost na sredstvata celosno da se otpiše vo nivniot procenet korisen vek.

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Amortizacijata na nedvi`nostite i opremata i nematerijalnite sredstva se vr{i spored stapki zasnovani na proceneti{ korisen vek na sredstvata od strana na Rakovodstvoto na Dru{tvoto. Kompetentnite oddeli vo Dru{tvoto periodi~no go procenuvaat korisniot vek na nedvi`nostite i opremata.

Propi{anite godi{ni stapki na amortizacijata se koristat za oddelnite grupi na nedvi`nosti i oprema i nematerijalni sredstva, se kako {to sleduva:

Nedvi`nini	2,5% - 10%
Dolgogodi{ni nasadi	10%
Deloven inventar	5% - 10%
Mebl	20%
Kompjuterska oprema i so{tver	25%
Telekomunikaciska oprema i vozila	20% - 25%
Nematerijalni sredstva	20%

Amortizacijata na nedvi`nosti i oprema i nematerijalni sredstva zapo~nuva da se presmetuva so stavawe na sredstvata vo upotreba.

Presmetuvaweto na amortizacijata za dano~ni celi e propi{ana so Zakonot za danokot na dobivka, koj gi priznava propi{anite stapki so Nomenklaturata kako oficijalni. Gorenavedenite amortizacioni stapki koi Dru{tvoto gi primenuva ne se razlikuvaat od propi{anite amortizacioni stapki za dano~ni celi.

2.13 Obezvrednuvawe na nefinansiskite sredstva

Vo soglasnost so pri{fatenite smetkovodstveni politiki, na krajot na sekoja godina Rakovodstvoto na Dru{tvoto ja procenuva smetkovodstvenata vrednost na nematerijalnite sredstva na Dru{tvoto, kako i na nedvi`nostite i opremata. Doko{ku postoi indikacija deka ovie sredstva se obezvredneti, se presmetuva nadomestlivata vrednost na sredstvata za da se utvrdi obemot na zagubata od obezvrednuvawe. Doko{ku nadomestlivata vrednost na sredstvata e proceneta kako poniska od negovata sega{na vrednost, sega{nata vrednost se namaluva do iznosot na nadomestlivata vrednost, koja ja pretstavuva povisokata od neto prodanata vrednost na sredstvoto i negovata upotrebna vrednost. Zagubite od obezvrednuvawe, koi ja pretstavuvaat razlikata pome{u sega{nata vrednost i nadomestlivata vrednost na materijalnite i nematerijalnite sredstva, se prika`uvaat kako rashod soglasno MSS 36 - Obezvrednuvawe na sredstvata. Obezvrednetite nefinansiski sredstva se ocenuvaat na sekoj izve{taen datum za da se utvrdat mo`nite nadomestuvawa na obezvrednuvaweto.

2.14 Zalihi

Zalihite inicijalno se iska`uvaat spored poniskata od nabavnata i neto prodanata vrednost. Nabavnata vrednost se состои od fakturnata vrednost, transportnite tro{oci i drugite zavisni tro{oci. Nabavnata vrednost se utvrduva spored metodot na prose~ni ceni.

Neto prodanata vrednost ja pretstavuva cenata po koja zalihte bi mo`ele da bidat prodadeni vo normalni uslovi na stopanisuvawe, namaleni za tro{ocite na prodanata.

I spravkata na vrednosta na zalihite koja se prikazuje kako tro{ok se evidentira kaj stavkite kaj koi e potrebno da se namali nivnata smetkovodstvena vrednost do neto

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

prodanata vrednost proceneta od strana na Rakovodstvoto.

Zalihite koi se obezvredneti ili se so kvalitet koj e ponizok od standardniot, celosno se otpisuvaat.

Zalihite na proizvodi za preprodaba se evidentiraat spored prodanata vrednost.

2.15 Finansiski instrumenti

Site finansiski instrumenti inicijalno se priznavaat spored pazarnata vrednost vkluvaj}i gi direktnite zavisni tro{oci na transakcija.

Pri inicijalnoto priznavawe, Rakovodstvoto ja odreduva klasifikacijata na finansiskoto sredstvo. Klasifikacijata zavisi od celta za koja e nabaveno finansiskoto sredstvo.

a) Pobaruwata od kupuva~i

Pobaruwata od kupuva~i se iskani spored nivnata nominalna vrednost namalena za soodvetnite ispravki za presmetani nenadomestlivi iznosi.

I spravkata za obezvrednuwawe na pobaruwata se prikazuje koga postoi **objektiven** dokaz deka Dru{tvoto nema da bide **vo mo`nost** da gi naplati site dospeani iznosi vo soglasnost so **originalnite** uslovi vrz koi se nastanati pobaruwata. Znaajnite finansiski pote{kotii na dol`nikot, verojatnosta dol`nikot da vleze vo proces na likvidacija ili finansiska reorganizacija i nemo`nost za pla}awe se smetaat za indikator i deka pobaruwata se obezvredneti.

Otpisot na pobaruwata se sproveduva vrz osnova na starosnata struktura na pobaruwata i istoriskoto iskustvo i koga se ocenuva deka delumnata ili celosnata naplata na pobaruwaweto pove}e ne e verojatna. Smetkovodstvenata vrednost na sredstvoto se namaluva preku ispravkata na vrednosta na pobaruwata i iznosot na tro{okot se prikazuje vo Izve{tajot za seopfatna Dobivka (Bilansot na uspeh). Koga pobaruwaweto e nenaplatlivo, istoto se otpisuva za smetka na ispravka na vrednosta na pobaruwata. Posledovatelните naplati na prethodno poti}anite pobaruwata i soodvetnoto namaluvawe na ispravkata se priznavaat kako prihod.

b) Operativni obvrski

Obvrskite kon dobavuva~i i ostanatite kratkoro~ni obvrski se merat spored vrednosta na primenite sredstva.

2.16 Pari i pari~ni ekvivalenti

Parite i pari~nite ekvivalenti se sostojat od sredstvata na transakciskite smetki, blagajnata i ostanatite visokolikvidni vlo`uvawa so inicijalna dospeanost do tri meseci, ili pomalku koi se momentalno konvertabilni vo poznati pari~ni iznosi i se izlo`eni na nezna~en rizik od promena vo vrednosta.

2.17 Nadomestoci na vrabotenite

Danoci i pridonesi na vrabotenite za socijalno osiguruvawe

Vo soglasnost so zakonskite propisi vo Republika Makedonija, Dru{tvoto e obvrzano da pla}a pridonesi na pove}e dr`avni fondovi za socijalno osiguruvawe. Ovie obvrski opfa}aat pla}awe na nadomestoci vo ime na vrabotenite od strana na

Rabotodavacot vo iznosi presmetani so primena na specifi~ni, propi~ani so zakon stapki.

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Dru{tvoto e zakonski obvrzано da zadr`uva pridonesi od bruto platite na vrabotenite i vo ime na vrabotenite da gi uplatuva zadr`anite iznosi vo soodvetnite dr`avni fondovi. Ovie obvrski se iska`uvaat kako tro{ok vo momentot na nivnoto nastanuvawe.

2.18 Danok na dobivka

Tekovniot danok na dobivka go pretstavuva iznosot koj e presmetan i platen vo soglasnost so Zakonot za danok na dobivka koj e na sila vo Republika Makedonija.

Danokot na dobivka se pla}a po stapka od 10% na iznosot na dano~no nepriznatite tro{oci, kako i pri isplata na dividenda pri raspredelba na dobivkata (po~nuvaj}i od ostvarenata dobivka za 2009 godina), osven koga dividendata se pla}a na doma{no pravno lice.

Odlo`eni danoci

Odlo`enite danoci se priznavaat koga se javuva razlika pomeju smetkovodstvenata vrednost na sredstvata i obvrskite vo finansiskite izve{tai i nivnata smetkovodstvena vrednost spored dano~nata regulativa.

Vo finansiskite izve{tai, nema vremeni odano~ivi razliki.

2.19 Dividendi

Dividendite se iska`uvaat kako obvrska so namaluvawe na kapitalot vo periodot vo koj se odobreni od sopstvenicite na Dru{tvoto. Dividendite za godinata, koi se objaveni pod datumot na Izve{tajot na finansiskata sostojba se obelodenuvaat kako nastani po periodot na izvestuvawe.

3. UPRAVUVAWE SO FINANSISKI RIZICI

Vo normalniot tek na speoveduvawe na svoite delovni aktivnosti, Dru{tvoto e izlo`eno na pove}e razli~ni rizici so razli~en stepen na izlo`enost: pazaren rizik (vklu~uvaj}i gi: rizik od kursni razliki, kamaten rizik i cenoven rizik), likvidnosен rizik i krediten rizik.

Upravuvaweto so rizici na Dru{tvoto se fokusira na nepredvidlivosta na pazarite i se stremi kon minimalizirawe na potencijalnite negativni efekti vrz finansiskoto rabotewe na Dru{tvoto.

3.1 Pazaren rizik

a) Rizik od kursni razliki

Dru{tvoto vleguva vo transakcii vo stranska valuta koi proizleguvaat od prodab`ba i nabavki na stranski pazari, pri {to istoto e izlo`eno na sekojdnevni promeni na kursevite na stranskite valuti. Dru{tvoto nema posebna politika za upravuvaweto so rizik od kursni razliki i ne postojat posebni finansiski instrumenti za izbegnuvawe na ovoj vid na rizik. Spored ova, Dru{tvoto e izlo`eno na mo`nite fluktuacii na stranskite valuti, koe se pak e ograni~eno poradi faktot deka najgolem broj transakcii se vo Evra, ~ij valutен курс се смета за relativno stabilen.

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Oficijalnite devizni kursevi koristeneni za konverzija vo denar na stavkite od Izveštajot za finansiskata sostojba iska`ani vo stranska valuta na 31 dekemvri 2012 i 2011 godina se dadeni vo sledni ov pregled:

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Valuta	31.dekemvri 2012 g.		31.dekemvri 2011	
1 US\$	46.6510	denari	47.5346	denari
1 EUR	61.5000	denari	61.5050	denari

b) Kamaten rizik

Društvo to e izlo`eno na rizik od promeni vo kamatnite stapki koi preku promena na nivoto na pazarnite kamatni stapki vlijae vrz negovata finansiska sostojba i pari`nite tekovi.

v) Cenoven rizik

Rizikot od cenata na kapitalot e verojatnosta deka cenata na kapitalot }e fluktuirai }e vlijae na fer vrednosta na vlo`uvawata vo akcii i ostanatite instrumenti }ija vrednost proizleguva od konkretni vlo`uvawa vo akcii ili od indeksot na cenite na kapitalot.

Primarnata izlo`enost na cenata na kapitalot proizleguva od vlo`uvawe vo hartii od vrednost. Društvo to e izlo`eno na rizik od promeni na cenite na vlo`uvawata raspolo`livi za prodaba i isti ot e nadvor od kontrola na Društvo to.

Друштвото не вложува во хартии од вредност.

3.2 Likvidnos en rizik

Upravuvaweto so likvidnosniot rizik e centralizirano vo Društvo to.

Likvidnos en rizik ili rizik od nelikvidnost postoi koga Društvo to nema da bide vo sostojba so svoite pari`ni sredstva redovno da gi pla}a obvrskite sprema svoite doveriteli. Vakviot rizik se nadminuva so konstanto obezbeduvawe na potrebnata gotovina za servisirawe na svoite obvrski.

Društvo to ne koristi finansiski derivativi. (Фјучерс договори)

3.3 Krediten rizik

Kreditniot rizik proizleguva od pari i pari`ni sredstva, depoziti vo banki i finansiski institucii, kako i od kreditna izlo`enost kon korporativni klienti od maloprodaba, vkladuvaj}i gi pobaruvawata i obvrzuvawata.

Izlo`enosta na Društvo to na krediten rizik e ograni`ena. Upravuvaweto so kreditniot rizik se vr}i so prevzemawe na soodvetni merki i aktivnosti od strana na Društvo to. Vo slu`aj na nepla}awe, Društvo to prestanuva so prodaba na svoite proizvodi i uslugi na klientite. Isto taka, Društvo to nema zna`ajni koncentracii na krediten rizik so ogled na goleminata na bazata na klienti koja e so poedine`no mali iznosi i so nepovrzanost pome}u klientite.

So cel da ja osigura naplatata na pobaruvawata, Društvo to gi sproveduva slednite dejstvija: kompenzacii so klientite, pokrenuvawe na sudski sporovi, vonsudski spogodbi itn.

3.4. Upravuvawe so kapitalniot rizik

Celite na Društvo to vo vraska so upravuvaweto na kapitalot se za`uvuvawe na sposobnosta na Društvo to da prodol`i da raboti vrz osnova na pretpostavkata za

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

kontinuitet za da se za~uva optimalna kapitalna struktura koja bi go namalila tro{okot na kapital i bi obezbedila prinosi za sopstvenicite.

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

3.5 Procenki na objektivna vrednost

Dru{tvoto ima politika za obelodenuvawe na informacii za objektivnata vrednost na onie komponenti od sredstvata i obvrskite za koi se raspolo`livi pazarni ceni i za onie kaj koi objektivnata vrednost mo`e zna~itelno da se razlikuva od smetkovodstvenata vrednost. Vo Republika Makedonija ne postoi dovolno nivo na pazarno iskustvo, stabilnost i likvidnost za kupoproda`ba na pobaruvawa i drugi finansiski sredstva ili obvrski i ottuka za istite vo momentov ne se raspolo`livi pazarni ceni. Kako rezultat, vo otsustvo na aktiven pazar, objektivnata vrednost ne mo`e da bide utvrdena na verodostojna osnova. Rakovodstvoto na Dru{tvoto ja procenuva sevkupnata izlo`enost na rizik i vo slu~ai koga procenuva deka vrednosta na sredstvata spored koja se evidentirani vo smetkovodstvoto ne bi mo`ela da bide realizirana, se vr{i ispravka na vrednosta.

Rakovodstvoto na Dru{tvoto smeta deka iska`anite smetkovodstveni iznosi se najvalidni i najkorisni izve{tajni vrednosti pri postojnite pazarni uslovi.

4. PRIHODI OD PRODA@BA

Prihodi od prodaba se sostojat od sledното (vo 000 den):	12/31/2012	12/31/2011
Prihodi od prodaba vo zemjata	54,081	86,933
Prihodi od prodaba vo stranstvo	82,511	12,628
Vkupno prihodi od prodaba	136,592	99,561

5. OSTATI OPERATIVNI PRIHODI

Ostanatite operativni prihodi se sostojat vo sledното (vo 000 der	12/31/2012	12/31/2011
Prihodi od naemnini	695	
Prihodi od subvencii-dr`avna podr{ka	8,654	10,484
Prihodi od naplateni otpi{ani pobaruvawa		
Drugi prihodi- od otpis na obvrski	23,029	3,247
Vkupno ostanati operativni prihodi	32,378	13,731

6. TRO{OCI ZA SIROVINI I MATERIJALI

Tro{ocite za sirovini i materijali se sostojat vo sledното (vo 000	12/31/2012	12/31/2011
Tro{oci za sirovini i materijali	22,661	19,694
Potro{en pomo{en materijal energija i Sit inv.	15,545	14,963
Vkupno tro{oci za sirovini i materijali	38,206	34,657

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

7. TROŠKOCI NA VRABOTENITE

Troškoci za plate, nadomestoci kako i danoci i pridošnice za vraboteni te se sastoje od sledećeg (u 000 den):

	12/31/2012	12/31/2011
Neto plate	11,750	9,754
Danoci i pridošnice od plate	5,282	4,442
Nadomestok za ishranu	3,633	2,807
Regres za godišnji odmor		
Drugi lični primoci (otpremnini, odvoeni život, nagrade i dr.)		
Vkupno troškoci na vraboteni te	20,665	17,003

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение**8. DRUGI OPERATIVNI TROŠKOCI**

Drugi operativni rashodi od radu te se sastoje od sledećeg (u 000 den)

	12/31/2012	12/31/2011
Dnevnići za službeni putu u vanjsku zemlju		
Reprezentacija	29	
Advokatski, konsalting i intelektualni uslugi	1,067	476
Vkupno rashodi od finansi rava	1,096	476

9. NETO PRIHODI (RASHODI) OD FINANSIRAVE

Neto prihodi (rashodi) od finansi rava se sastoje od sledećeg (u 000 den):

	12/31/2012	12/31/2011
Prihodi od kamati	795	5
Pozitivni kursni razliki	45	4
Rashodi od kamati	(691)	(653)
Negativni kursni razliki	(176)	(69)
Vkupno neto prihodi od finansi rava	(27)	(713)

10. POSTOJAN I SREDSTVA

OPI S	Zemjište	Zgradi	Oprema i drugi sredstva	VKUPNO
Nabavna vrednost				
Sostojba na 01.01.2012g	8,632	208,613	91,682	308,927
Novi nabavki u godinu	1,067	5,921	8,117	15,105
Rashoduvawa-namalu u u u				-
Sostojba na 31.12.2012g.	9,699	214,534	99,799	324,032
Ispravka na vrednosta				
Sostojba na 01.01.2012 g		125,150	61,631	186,781
Amortizacija 2012 g		4,754	4,997	9,751
Rashoduvawa-namalu u u u				-
Sostojba na 31.12.2012g		129,904	66,628	196,532
Neto smetkovodstvena vrednost na 01.01.2012 g	8,632	83,463	30,051	122,146
Neto smetkovodstvena vrednost na 31.12.2012 g	9,699	84,630	33,171	127,500

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

10A. BIOLOŠKI SREDSTVA

OPIS	Nedovr{e ni zemj.proi zvodi	Osn.sta do	Obrtno stado	Nasadi	Sred.vo podgotovka	VKUPNO
Sostojba na 01.01.2012	3,199	334	387	28,116	22,961	54,997
Korekcija- Invest.vo oprema				2,685	(14,394)	(11,709)
Zgolenuvawe-nabavki	14,427	112	962	5,069	6,115	26,685
Namaluvaawe-proda`bi	(15,165)	(73)	(1,067)			(16,305)
O`neano-preneseno na zaloha-aktivirano					(5,069)	(5,069)
Promena na vred. na biol.sred						
Tro{oci na amort. na biol.sred.				(11,063)		(11,063)
Sostojba na 31.12.2012 g	2,461	373	282	24,807	9,613	37,536
Netekovni sredstva						
Tekovni sredstva						
Vkupno biolo{ki sredstva	2,461	373	282	24,807	9,613	37,536
Sostojba na 01.01.2011	2,407	366	316	22,629	26,727	52,445
Zgolenuvawe-nabavki	12,891	70	778	8,256	8,247	30,242
Namaluvaawe-proda`bi	(12,099)	(102)	(707)	(84)	(12,013)	(25,005)
O`neano-preneseno na zaloha						-
Promena na vred. na biol.sred						-
Tro{oci na amort. na biol.sred.				(7,686)		(7,686)
Sostojba na 31.12.2011 g	3,199	334	387	23,115	22,961	49,996
Netekovni sredstva						-
Tekovni sredstva						-
Vkupno biolo{ki sredstva	3,199	334	387	23,115	22,961	49,996

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

11. ZAL IHI

Zal ihi te se sosto jat od slednoto (vo 000 den):	12/31/2012	12/31/2011
Mater ijal i	7,687	6,990
Vrednosno usoglasuvawe na zal ihi te na mater ijal i	(3)	
Rezervni delovi	732	637
Siten inventar i ambala`a na zal iha i upotreba	1,832	1,280
Vrednosno usoglasuvawe na zal ihi te na Sir.mat.Sit.inv.,Ambal.	(1)	
Nedovr { eno proizvodstvo	2,461	3,199
Odstapuvawe od cenite na proizvodstvoto		
Gotovi proizvodi-proizvodi na sklad	109,514	99,084
Odstapuvawe od cenite na proizvodite	(2,122)	(2,792)
Stoki-neto		
Dadeni avansi-Pozajmica na Grozd AD	42,009	930
Vkupno zal ihi	162,109	109,328

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

12. POBARUVAWA OD KUPUVA^ I

Pobaruvawata od kupuva~ite se sosto jat od slednoto (vo 000 den):	12/31/2012	12/31/2011
Pobaruvawa od kupuva~i vo zemjata	20,672	62,435
Namaleno za ispravka za utu`eni pobaruvawa		
Pobaruvawa od kupuva~i vo stranstvo	6,476	543
Vkupno pobaruvawa od kupuva~i	27,148	62,978
24% (2011;70%) od pobaruvawata od kupuva~ite ili 5.022 ilj.den.(2010;43.626)se od Grozd AD		
35.5% od pobaruvawata od kupuva;ite ili 7.307 ilj.den.se od @ito Strumica AD		

13. DRUGI KRATKORO^NI POBARUVAWA

Drugi te pobaruvawa se sosto jat od slednoto (vo 000 den):	12/31/2012	12/31/2011
Kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa		
Pobaruvawa od rabotnici	81	81
Pobaruvawa od dr`avata i dr. institucii- drugi pobaruvawa	382	
Vkupno drugi pobaruvawa	463	81

14. PARI^NI SREDSTVA

Parite i pari~nite ekvivalenti se sosto jat od slednoto (vo 000 den):	12/31/2012	12/31/2011
Pari na denarski smetki i blagajni	24	42
Pari na devizni smetki i blagajni	20,494	2,953
Vkupno pari~ni sredstva	20,518	2,995

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

15. KAPITAL I REZERV I

Društvo u trgovski registar ima zapišano akcionerski kapital u iznos od den. 74.168.430 podeljen u 239.253 akcija po 310 den za jedna akcija ili 5 EUR za jedna akcija.

Ugovor o davanju na kapital i rezervi je daten u Izveštaj o promeni u kapitalu za godinu koja završava na 31. decembru 2012 i 2011 god. na strani 5 od Belokite finansijske izveštaji.

15.1. Sastojba na akcijama

Faktička sastojba na broj na akcije po sopstvenici je sledeća:

Rodovi na akcijama	Vo sopstvenost na	01.01.12g	%	Zgolem. Namaluv.	31.12.12g	%
Obični	- Akcioneri fizičkim licima	9,886	4.13		9,886	4.13
akcija	- Akcija na Grozd Strumica	229,367	95.87		229,367	95.87
Vkupno:		239,253	100.00	-	239,253	100.00

Nominalna vrednost na jedna akcija iznosi 5 EUR

16. DOLGOROČNI OBVRSKI

Dolgoročne obveze se sastoje od sledećeg (u 000 den):	12/31/2012	12/31/2011
Dolgoročni kredit po I PARO programu od Tutunska banka	6,469	9,262
- Rok na vraćanje 2 god, godišnja stopa 6. meseci		
- kamatna stopa 4.5%		
Drugi dolgoročni obveze		
Vkupno dolgoročni obveze	6,469	9,262

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

17. KRATKOROČNI OBVRSKI SPREMA DOBAVUVAČIMA	12/31/2012	12/31/2011
Kratkoročne obveze prema dobavučima se sastoje od sledećeg (u 000 den)		
Dobavučima u zemlji	46,258	52,145
Dobavučima u stranoj	2,690	4,876
Dobavučima za nefakturisane robe		
Ostali kratkoročni obveze prema povezanim subjektima		
Vkupno kratkoročni obveze prema dobavučima	48,948	57,021

18. DRUGI KRATKOROČNI OBVRSKI

Drugi kratkoročni obveze se sastoje od sledećeg (u 000 den)	12/31/2012	12/31/2011
Kratkoročni obveze u zemlji po kreditima		
Kratkoročni obveze u stranoj		
Obveze za bruto plaćanja državi	2,514	2,798
Primeni avansi (u Strumici AD)	15,512	35,479
Drugi obveze i obveze po danima		1,222
Vkupno drugi kratkoročni obveze	18,026	39,499

15.078 i 15.078 (2011; 13.755) je obveza prema u Strumici i 434 i 15.078 (2010; 21.556) prema Ading Gradba ili ukupno 15.512 i 15.078 (2011; 35.311)

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

19.OBVRSKI ZA DANOK OD DOBIVKA

Danokot na dobivka vo iznos od 409 i lj.den. e presmetan i platen na dano-na osnovica od nepriznaeni rashodi rashodi spored ZDD.

ИЗВЕШТАЈ

**Од ревизијата на финансиските извештаи за 2011 год
на СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево**

Скопје, април 2012

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

До

Акционерите на СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД - Василево

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

Согласно со Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10), Законот за ревизија (Сл.Весник на РМ бр. 158/10) и Меѓународните стандарди за ревизија (Сл.Весник на РМ бр.79/2010) ние извршивме ревизија на приложениот Извештајот за финансиската состојба на СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД - Василево, за периодот заклучно со 31.12.2011 г. како и на соодветниот Извештајот за добивката или загуба, Прегледот на паричните текови и Извештајот за промените во главнината за годината која завршува на тој датум, како и Сметководствените политики и објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник на РМ бр.159/09 и 164/10). Одговорноста вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избирање и примена на соодветни сметководствени политики како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност и обврска е да изразиме мислење за реалноста и објективноста на искажаните состојби во финансиските извештаи на АД врз основа на нашата ревизија.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Зависно од расудувањето на ревизорот се избираат постапки вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Со своите проценки на ризикот ревизорот ја испитува и разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на раководството, а исто така и оценка на

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје


свкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги прибравме се достатни и соодветни за да обезбедат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Според нашето мислење Извештајот за финансиската состојба дава вистинска и објективна слика за финансиската состојба на СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД - Василево под состојба 31.12.2011 година, како и резултатите од работењето, Извештајот за добивката или загуба (Биланс на успех) и парични текови за годината која завршува со тој датум во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување кои се применуваат во РМ, барањата на Законот за трговските друштва и други регулативи.


Без да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание на белешка 12 од овие финансиски извештаи каде 75% (2010;95%) од вкупните побарувања од купувачите во земјата се од Грозд АД Струмица кое друштвото е поврзано друштво и е доминантен сопственик на Струмичко Поле АД.

Е.Р.Ц. ДОО
Скопје, 30.04.2012

Овластен ревизор:
Стевчо Витанов



Е.Р.Ц. доо
Петар Дуљанов, управител



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 год

- Извештај за добивката или загубата-Биланс на успехот
- Извештај за сеопфатната добивка
- Извештај за финансиската состојба-Биланс на состојбата
- Извештај за готовинскиот тек
- Извештај за промените во главнината

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА (БИЛАНС НА УСПЕХОТ) 31.Декември 2011 и 2010 (во 000 денари)

	Белешки	31.12.2011	31.12.2010
Приходи	4	101,559	66,818
Останати приходи	5	11,741	11,826
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието			
Вкупни приходи		113,300	78,644
Залиха на готови производи и производство во тек на почетокот на годината		108,646	91,398
Залиха на готови производи и производство во тек на крајот на годината		-102,283	-108,646
Употребени сировини и потрошни материјали	6	33,811	32,754
Трошоци за вработените	7	14,196	13,589
Амортизација		12,853	10,811
Останати расходи	8	34,480	20,852
Финансиски трошоци	9	722	384
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		694	76
Вкупни расходи		103,119	61,218
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧИВАЊЕ		10,181	17,426
Данок на добивка	19	172	87
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		10,009	17,339
ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРЕПИШЕ НА:			
Сопствениците на матичното друштво		9,596	16,625
Неконтролирани (малцински) учества		413	714

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Петар Ташев




Директор
Глигор Митев



СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА

ПОЗИЦИЈА	31.12.2011 10,009	31.12.2010 17,339
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		
Останата сеопфатна добивка	0	0
Останата сеопфатна загуба		
Добивки/загуби од странско работење		
Добивки/загуби од повторно мерење на финансиски средства		
Ефективен дел од добивки/ загуби од хеџинг инструменти		
+/- Промени во ревалоризационите резерви на нетековните средства		
Актуарски добивки/загуби за дефинирани планови за користи на вработените		
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0	0
Нето останата сеопфатна добивка		
Нето останата сеопфатна загуба	0	0
ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		
ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА:		
Сопствениците на матичното друштво	9,596	16,625
Неконтролирани (малцински) учества	413	714

to



СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) на 31.12.2011 и 2010

		во 000 ден	
А.Средства	Белешки	12/31/2011	12/31/2010
Нетековни средства			
Нематеријални средства и гудвил	10		
Материјални средства по нето сег.вред.	10	154,163	158,240
Финансиски вложувања			
<u>Вкупно нетековни средства</u>		<u>154,163</u>	<u>158,240</u>
Тековни средства			
Залихи	11	108,917	113,526
Побарувања од поврзани друштва		43,626	
Побарување од купувачите	12	19,353	53,727
Др. Краткор. побарувања-Дадени аванси на добав.	13	985	
Побарувања од државата и др. институции			
Останати краткорочни побарувања и финансиски средства		81	81
Парични средства	14	2,995	372
АВР			
<u>Вкупно тековни средства</u>		<u>175,957</u>	<u>167,706</u>
<u>Вкупно средства</u>		<u>330,120</u>	<u>325,946</u>
Б.Главнина			
Основна главнина (Запишан капитал)	15	74,168	93,293
Резерви		63,007	61,664
Акумулирана добивка		78,423	44,561
Нераспределена добивка од финан.година		8,666	14,738
<u>Вкупно капитал и резерви</u>		<u>224,264</u>	<u>214,256</u>
В.Обврски			
Долгорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)	16		
Краткорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)		44,740	53,900
Обврски спрема поврзани друштва	17	618	1,171
Обврски спрема добавувачите	17	56,403	52,883
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата		707	574
Обврски спрема вработените	18	1,197	1,030
Обврски за даноци и прид. и други краткор. обврски	19	2,123	2,064
ПВР		68	68
<u>Вкупно обврски</u>		<u>105,856</u>	<u>111,690</u>
<u>Вкупно главнина и обврски</u>		<u>330,120</u>	<u>325,946</u>

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Петар Ташев




Директор
Глигор Митев

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИОТ ТЕК	(во 000 ден.)	
	12/31/2011	12/31/2010
Нето добивка за финансиската година	10,009	35,410
Побарувања од купувачите	-9,252	-5,915
Краткорочни финансијски вложувања	0	
Останати побарувања	-985	-548
Активни временски разграничувања	0	-60
Пасивни временски разграничувања	0	37,246
Залихи	4,609	3,652
Обврски спрема добавувачи	2,967	-44,324
Обврски по краткорочни кредити и др. финансијски обврски	-9,160	272
Останати тековни обврски	133	-4,773
Обврски спрема вработените	167	
Други обврски, даноци и придонеси и др.	59	223
Нето готовински прилив од деловни активности	-1,453	21,183
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Нематеријални средства	0	
Долгорочни финансијски вложувања	0	
Набавки или оттуѓување на основни средства	4,077	1,046
	4,077	1,046
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долгорочни кредити	0	-23,818
Акционерски капитал	-19,125	
Резерви	0	-11
Акумулирана добивка	19,124	
	-1	-23,829
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	2,623	-1,600
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	372	3,208
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	2,995	1,608

tw



СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ИЗВЕШТАИ
ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА (КАПИТАЛОТ)

(во 000 ден)

	Акционе рски капитал	Реинв.доби вка	Резерви	Акомул добивка (загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2010 г.	74,169	19,124	55,415	48,209	196,917
Распоред на добивката од 2009 г.			6,250	(6,250)	-
Добивка (загуба) по Биланс на успех за 2010 г				17,339	17,339
Состоба на 31.12.2010 г.	74,169	19,124	61,665	59,298	214,256
Состојба на 01.01.2011 г.	74,169	19,124	61,665	59,298	214,256
Распоред на добивката од 2010 г.			1,343	(1,343)	-
Добивка (загуба) по Биланс на успех за 2011 г				10,009	10,009
Состоба на 31.12.2011 г.	74,169	19,124	63,008	67,964	224,265



СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД - Василево (во понатамошниот текст Друштвото) произведува и продава земјоделски култури како што се жито, асталско грозје, вино, ракија и други земјоделско сточарски производи.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 74.168.430 ден. поделен на 239.253 акции. Доминантен сопственик со 95,87 % од акциите кои носат право на управување е ГРОЗД АД Струмица.

Седиштето на Друштвото е лоцирано во околината на с. Василево во истоимената Општина.

На 31 декември 2011 г, Друштвото имало 74 вработени (2010;71).

Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени за издавање од страна на раководството на 29 февруари 2012 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применет при подготвувањето на финансиските извештаи се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД - Василево се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Сл. Весник на РМ 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) и Правилникот за водење сметководство (Сл. Весник на РМ бр. 159/09 и 164/10), односно според Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ, Толкувањата на постојниот комитет за толкување - ПКТ и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на метадата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани подолу во извештај.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари.

Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото.

Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

2.2 Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото да употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение
изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата). Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати. Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3 Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2010 г.

2.4 Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога производите се испорачани односно кога договорената услуга е извршена.

2.5 Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6 Оперативен лизинг

Лизингот каде Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Горепоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех) во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.7 Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) на Друштвото.

2.8 Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.9 Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојбата) и Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско опкружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех).

2.10 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2010г. се состојат од недвижности и опрема.

Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средствата. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегување во оперативни трошоци. Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.11 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и други слични права. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

2.12 Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век.

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата.

Пропишаните годишни стапки на амортизацијата се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства, се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% - 25%
Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

Пресметувањето на амортизацијата за даночни цели е пропишана со Законот за данокот на добивка, кој ги признава пропишаните стапки со Номенклатурата како официјални. Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

2.13 Обезвреднување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот на секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото, како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се обезвреднети, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од обезвреднување. Доколку надоместливата вредност на средствата е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од обезвреднување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат како расход согласно МСС 36 - Обезвреднување на средствата. Обезвреднетите нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања на обезвреднувањето.

2.14 Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалени за трошоците на продажбата.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува како трошок се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

продажната вредност проценета од страна на Раководството.
Залихите кои се обезвреднети или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.
Залихите на производи за препродажба се евидентираат според продажна вредност.

2.15 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи.
Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои **објективен** доказ дека Друштвото нема да биде во **можност** да ги наплати сите доспеани износи во согласност со **оригиналните** услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се обезвреднети.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна Добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно потишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

б) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.16 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајната и останатите високоликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертабилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.17 Надоместоци на вработените

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување
Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќање на надоместоци во име на вработените од страна на Работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивното настанување.

2.18 Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на даночно непризнатите трошоци, како и при исплата на дивиденда при распределба на добивката (почнувајќи од остварената добивка за 2009 година), освен кога дивидендата се плаќа на домашно правно лице.

Одложени даноци

Одложените даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.19 Дивиденди

Дивидендите се искажуваат како обврска со намалување на капиталот во периодот во кој се одобрени од сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината, кои се објавени под датумот на Извештајот на финансиската состојба се обелоденуваат како настани по периодот на известување.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности, Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1 Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управувањето со ризик од курсни разлики и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиската состојба искажани во странска валута на 31 декември 2010 и 2009 година се дадени во следниов преглед:

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Валута	31.декември 2011 г		31.декември 2010	
1 УС\$	47.5346	денари	46.3140	денари
1 ЕУР	61.5050	денари	61.5050	денари

б) Каматен ризик
Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кои преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

в) Ценовен ризик
Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.
Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложување во хартии од вредност. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.
Друштвото не вложува во хартии од вредност.

3.2 Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото.
Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константо обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.
Друштвото не користи финансиски деривативи. (Фјучерс договори)

3.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.
Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на своите производи и услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите.
Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува следните дејствија: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби итн.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

3.5Проценки на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	12/31/2011	12/31/2010
Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 ден):		
Приходи од продажба во земјата	86,933	64,374
Приходи од продажба во странство	12,628	1,216
Вкупно приходи од продажба	99,561	65,590

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	12/31/2011	12/31/2010
Останатите оперативни приходи се состојат во следното (во 000 де		
Приходи од наемнини	10,484	1,111
Приходи од субвенции-државна подршка		11,771
Приходи од наплатени отпишани побарувања	3,247	146
Други приходи- од отпис на обврски	13,731	13,028
Вкупно останати оперативни приходи		

6. ТРОШОЦИ ЗА СИРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	12/31/2011	12/31/2010
Трошоците за сировини и материјали се состојат во следното(во 000		
Трошоци за сировини и материјали	19,694	18,881
Потрошен помошен материјал енергија и Сит инв.	14,963	13,873
Вкупно трошоци за сировини и материјали	34,657	32,754

7.ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

	12/31/2011	12/31/2010
Трошоците за плати, надоместоци како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 ден):		
Нето плати	9,754	9,331
Даноци и придонеси од плати	4,442	4,259
Надоместок за исхрана	2,807	3,155
Регрес за годишен одмор		
Други лични примања (отпремнини, одвоен живот, награди и др.)	17,003	16,745
Вкупно трошоци на вработените		



СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работењето од следното (во 000ден)	12/31/2011	12/31/2010
Дневници за службени патувања во земјата		
Репрезентација		
Адвокатски, консалтин и интелект. услуги	476	328
Вкупно расходи од финансирање	476	328

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следното (во 000 ден.) од следното (во 000 ден.):	12/31/2011	12/31/2010
Приходи од камати	5	8
Позитивни курсни разлики	4	18
Расходи од камати	(653)	(373)
Негативни курсни разлики	(69)	(11)
Вкупно нето приходи од финансирање	(713)	(358)

10. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА

ОПИС	Земјиште	Згради	Опрема и други средства	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба на 01.01.2011г	8,632	208,377	87,363	304,372
Нови набавки во годината		292	4,319	4,611
Расходувања-намалувања		(56)		(56)
Состојба на 31.12.2011г.	8,632	208,613	91,682	308,927
Исправка на вредноста				
Состојба на 01.01.2011 г		120,396	56,302	176,698
Амортизација 2011 г		4,754	5,329	10,083
Расходувања-намалувања				-
Состојба на 31.12.2011г		125,150	61,631	186,781
Нето сметководствена вредност на 01.01.2011 г	8,632	87,981	31,061	127,674
Нето сметководствена вредност на 31.12.2011г	8,632	83,463	30,051	122,146

tw



СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

10А. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

ОПИС	Недовршени земј.производи	Осн.ст адо	Обртно стадо	Насади	Сред.во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 01.01.2011	2,407	366	316	22,629	26,727	52,445
Зголемување-набавки	12,891	70	778	8,256	8,247	30,242
Намалување-продажби	(12,099)	(102)	(707)	(84)	(12,013)	(25,005)
Ожнеано-пренесено на залиха						
Промена на вред. на биол.сред						
Трошоци на аморт. на биол.сред.				(2,685)		(2,685)
Состојба на 31.12.2011 г	3,199	334	387	28,116	22,961	54,997
Нетековни средства						-
Тековни средства						-
Вкупно биолошки средства	3,199	334	387	28,116	22,961	54,997
Состојба на 01.01.2010	2,804	364	151	17,230	24,224	44,773
Зголемување-набавки	13,456	86	551	5,398	21,035	40,526
Намалување-продажби	(13,852)	(84)	(385)		(18,532)	(32,853)
Ожнеано-пренесено на залиха						-
Промена на вред. на биол.сред						-
Трошоци на аморт. на биол.сред.				(1,968)		(1,968)
Состојба на 31.12.2010 г	2,408	366	317	20,660	26,727	50,478
Нетековни средства						-
Тековни средства						-
Вкупно биолошки средства	2,408	366	317	20,660	26,727	50,478

11.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Материјали	6,990	8,107
Резервни делови	637	624
Ситен инвентар и амбалажа на залиха	1,280	1,254
Амбалажа и авто гуми во употреба	519	461
Вредносно усогласување на залихите на Сир.мат.Сит.инв.,Амбал.		
Недовршено производство	3,199	2,407
Одстапување од цените на производството		
Готови производи-производи на склад	99,084	106,239
Одстапување од цените на производите	(2,792)	(5,567)
Стоки-нето		
Дадени аванси-Позајмица на Грозд		10,217
Вкупно залихи	108,917	123,742

12.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Побарувања од купувачи во земјата	62,435	43,069
Намалено за исправка за утужени побарувања		
Побарувања од купувачи во странство	543	441
Вкупно побарувања од купувачи	62,978	43,510

70% (2010;95%) од вкупните побарувања или 43.626 илј.ден.(2010;40.925)се од Грозд АД



СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите побарувања се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Побарувања од работници		80
Побарувања од државата и др. институции- други побарувања	930	
Вкупно други побарувања	930	80

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парите и паричните еквиваленти се состојат од следното (во 000 д	12/31/2011	12/31/2010
Пари на денарски сметки и благајни	42	369
Пари на девизни сметки и благајни	2,953	3
Вкупно парични средства	2,995	372

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар има запишано акционерски капитал во износ од ден.74.168.430 поделен во 239.253 акции по 310 ден за една акција или 5 ЕУР за една акција. Усогласувањето и движењето на капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31.декември 2011 и 2010 год. на страна 5 од Белишките кон финансиските извештаи.

15. 1. Состојба на акциите

Фактичката состојба на бројот на акциите по сопственици е следната:

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.11г	%	Зголем.	Намалув.	31.12.11 г	%
Обични	- Акционери физички лица	9,886	4.13			9,886	4.13
акции	- Акции на Грозд Струмица	229,367	95.87			229,367	95.87
	Вкупно:	239,253	100.00	-	-	239,253	100.00

Номиналната вредност на една акција изнесува 5 ЕУР

16. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочните обврски се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Долгорочен кредит по ИПАРД програма од Тутунска банка	9,262	3,479
-Рок на враќање 2 год,грејс период 6.месеци		
-каматна стапка 4.5%		
Други долгорочни обврски		
Вкупно долгорочни обврски	9,262	3,479

17. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следното (во 000 ден)	12/31/2011	12/31/2010
Добавувачи во земјата	52,145	49,907
Добавувачи во странство	4,876	3,350
Добавувачи за нефактурисани стоки		792
Останати краткорочни обврски спрема поврзани субјекти		
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	57,021	54,049



СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

18.ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 де 12/31/2011		12/31/2010
Краткорочни обврски во земјата-по кредити		12,338
Краткорочни обврски во странство		
Обврски за бруто плати И др.лични примања	2,798	1,411
Примени аванси	35,479	38,082
Други обврски и обврски по даноци	1,222	1,116
Вкупно други краткорочни обврски	39,499	52,947

13.755Илј.ден (2010;16165) е обврска спрема Жито Струмица и 21.556илј.ден(2010;21.906) спрема Адинг Градба или вкупно 35.311 Илј.ден (2010;38.072)

19.ОБВРСКИ ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данокот на добивка во износ од 172 илј.ден. е пресметан и платен на даночна основица од непризнаени расходи според ЗДД.

